

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 3 и член 20 став 1 алинеја 10¹ од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 41 став 6 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 3 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, согласно Заклучокот на Советот бр.02-1507/4 од 22.03.2019 година, а одлучувајќи по Известувањето за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ГОЛДИ ДООЕЛ Велес Уп1 бр.02-116 од 06.03.2019 година, со дополнување од 12.03.2019 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 14-та седница одржана на 22.03.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

1. СЕ ДОЗВОЛУВА промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ГОЛДИ ДООЕЛ Велес, и тоа:

- за истапување на физичкото лице Маја Чадиева, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул. [REDACTED] бр. [REDACTED] во [REDACTED], и

- за пристапување на физичкото лице Божана Кулавкова Тиквешанец, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул. [REDACTED] бр. [REDACTED] во [REDACTED].

2. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво ГОЛДИ ДООЕЛ Велес, по извршената промена наведена во точка 1 на оваа Одлука, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Трговското радиодифузно друштво ГОЛДИ ДООЕЛ Велес, согласно член 41 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19) и Правилникот за формата и содржината на известувањето за промена на сопственичката структура („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/14), со Известување за промена на сопственичка структура Уп1 бр.02-116 од 06.03.2019 година со дополнување од 12.03.2019 година, ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за неговата намера да спроведе промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ГОЛДИ ДООЕЛ Велес.

Со оглед дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги констатираше дека со спроведувањето на промената во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ГОЛДИ ДООЕЛ Велес не се создава недозволена медиумска концентрација во смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно дека оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 и 38 од истиот

¹Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18).

Закон, по поднесеното Известување за промена на сопственичка структура Уп1 бр.02-116 од 06.03.2019 година, со дополнување од 12.03.2019 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе одлука како во диспозитивот.

Бр.02-116
22.03.2019 година
С к о п ј е

**Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Совет,
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ с.р.**

Правна поука: Против оваа одлука радиодифузерот, доколку не е задоволен од истата, има право во рок од 30 дена од денот на доставувањето на одлуката да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежниот суд.